

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 269

25 декември 2019, среда

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4193. Објава од Министерство за надворешни работи.....	2	4199. Одлука за престанок на Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија.....	9
4194. Објава од Министерство за финансии.....	2	4200. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V).....	9
4195. Листа на стоки на царински квоти по Договорот за пристапување на Република Македонија во СТО.....	2	4201. Исправка од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.....	11
4196. Листи на земјоделски производи со потекло од заедницата за увоз во Република Северна Македонија во 2020 година.....	3	4202. Исправка од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.....	11
4197. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.....	7	4203. Колективен договор за изменување и дополнување на Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи.....	11
4198. Одлука за престанок на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	9	Огласен дел	1-68

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ

РАБОТИ

4193.

ОБЈАВА

Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Црна Гора за размена и заемна заштита на класифицирани информации, потпишан на 24 мај 2019 година во Подгорица, ратификуван од Собранието на Република Северна Македонија и објавен во „Службен весник на РСМ“ број 180/19, согласно членот 15, став 1 од предметниот Договор влегува во сила на 13 декември 2019 година.

Министер

23 декември 2019 година за надворешни работи,
Скопје **Никола Димитров, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

4194.

Врз основа на член 10 став (4) од Законот за данокот на личен доход („Службен весник на Република Македонија“ бр. 241/18), министерот за финансии

ОБЈАВУВА

1. Даночното намалување утврдено во член 10 став (2) од Законот за данокот на личен доход, за 2020 година на годишно ниво, изнесува 98.736,00 денари.

2. Даночното намалување по основ на доход од работа од плата, надоместоци на плата и пензија, месечно се утврдува во износ од 8.228,00 денари, согласно со член 17 став (2) од Законот за данокот на личен доход.

Бр. 20-11945/1

23 декември 2019 година Министер за финансии,
Скопје д-р **Нина Ангеловска, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

4195.

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоки во рамките на тарифни квоти („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.228/19), Министерството за економија објавува листа на стоки за 2020 година за кои се користи принципот на распределба “прв дојден, прв корисник“ (first come, first served) и тоа

Л И С Т А

НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО СТО

Број на квота	Тарифна ознака	Наменување на стоката	Единична мерка	Количина	Рок на увоз до
097302	1001 99 00 00	Пченица и наполица, друго	тони	80.000	31.12.2020

Бр. 11-6307/1

13 декември 2019 година Министер за економија,
Скопје **Крешник Бектеши, с.р.**

4196.

Врз основа на член 4, став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоки во рамките на тарифни квоти („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.228/19), Министерството за економија ги објавува листите на стоки за 2020 година, за кои ќе се користи принципот на распределба “прв дојден, прв корисник” (first come, first served) и тоа

Л И С Т А**НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2020 ГОДИНА (НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)**

Анекс IV (б)

(наведено во Член 27(3) (б))

Број на квота	Тарифна ознака	Наименовање	Квота за период 01.01-31.03.2020 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2020 г.	Квота за период 01.07.-30.09.2020 г.	Квота за период 01.10-31.12.2020 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
092401	0401 10 10	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување. Со содржина на маснотија што не надминува 1%. Во амбалажа, чија запремина не надминува 2 литри	200.000	200.000	200.000	200.000	кг	100
092054	0401 20	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување. Со содржина на маснотија што надминува 1%, но не надминува 6% по маса	600.000	600.000	600.000	600.000	кг	100
092402	0403 10 11 0403 10 13 0403 90 51 0403 90 53 0403 90 59	Јогурт: Неароматизиран и без додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Без додаден шеќер или други материи за засладување, со содржина на маснотија по маса: Што не надминува 3% Јогурт: Што надминува 3%, но не надминува 6% Друго: Неароматизиран и без додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Друго: Без додаден шеќер или други материи за засладување, со содржина на маснотија по маса: Што не надминува 3% Друго: Што надминува 3%, но не надминува 6% Друго: Што надминува 6%	325.000	325.000	325.000	325.000	кг	100
092403	0406 10	Сирење и урда: Младо (незрело или несолено) сирење, вклучувајќи сирење од сурутка и урда	20.000	0	20.000	0	кг	100
092055	0406 20 0406 30	Сирење и урда: Сирење стругано или во прав, од сите видови Сирење топено, освен стругано или во прав	155.000	0	155.000	0	кг	70
092404	0406 90	Друго сирење.	162.500	162.500	162.500	162.500	кг	100
092405	0701 90 90	Компир, свеж или разпаден, Друго: Друго:	112.500	112.500	112.500	112.500	кг	100
092420	0703 10 19 50 0703 10 19 90	Кромид, свеж или разпаден: Друго Од 01 април до 30 септември Од 01 октомври до 31 март	75.000	75.000	75.000	75.000	кг	100
092407	1512 19 90	Масла од сончоглед: Друго: Друго	25.000	25.000	25.000	25.000	кг	100
092043	1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни кланични производи или од крв, сложени преграбени производи врз основа на овие производи:	850.000	850.000	850.000	850.000	кг	70
092408	1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни кланични производи или од крв:	512.500	512.500	512.500	512.500	кг	70
092409	2001 10 00 00	Краставици и корнишони: приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина	20.000	0	20.000	0	кг/нет еда	100
092158	2003 10 2003 90 10 00	Печурки за јадење од видот Agaricus, Трифли	25.000	0	25.000	0	кг/нет еда кг	100
092410	2005 20 20 2005 20 80	Компир, приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незафрзат, освен производите од тар. број 2006: Во тенки парчиња, пржен или печен, посолен или непосолен, ароматизиран или неароматизиран, во херметички пакувања, погоден за непосредна консумација Друго	37.500	37.500	37.500	37.500	кг	100
092411	2005 40 00	Грашок (Pisum sativum), приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незафрзат	15.000	15.000	15.000	15.000	кг	100
092546	2009	Овошни сокови (вклучувајќи шира од грозје) и сокови од зеленчук, неферментирани и без додаток на алкохол, со додаток или без додаток на шеќер или други средства за засладување:	75.000	75.000	75.000	75.000	кг	100

на Република Северна Македонија

ЛИСТА
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2020 ГОДИНА
(КОНЦЕСИИ ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс IV (в)

(наведено во Член 27(3) (в))

Број на квота	Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.01-31.03.2020 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2020 г.	Квота за период 01.07.-30.09.2020 г.	Квота за период 01.10-31.12.2020 г.	Единица мерка	Применливи царини (% од МФН)
092036	0203	Месо свинско, свежо, разладено или замрзнато:	50.000	50.000	50.000	50.000	кг	50
092172	0203	Месо свинско, свежо, разладено или замрзнато:	500.000	500.000	500.000	500.000	кг	70
092171	0406	Сирење и урда:	150.000	150.000	150.000	150.000	кг	70
092170	0701 90	Компир свеж или разладен, Друг:	25.000	25.000	25.000	25.000	кг	50

ЛИСТА
НА РИБА И РИБИНИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2020 ГОДИНА
(НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс V (в)

(наведено во Член 28(2))

Број на квота	Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.01-31.03.2020 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2020 г.	Квота за период 01.07.-30.09.2020 г.	Квота за период 01.10-31.12.2020 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
092412	0301 93 00 00	Жив крап (Cyprinus spp., Carassius spp., Stenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)	18.750	18.750	18.750	18.750	кг	70

ЛИСТА
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2020 ГОДИНА
(НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс III

Број на квота	Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.01-31.03.2020 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2020 г.	Квота за период 01.07.-30.09.2020 г.	Квота за период 01.10-31.12.2020 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
092413	0403 10 0403 10 51 0403 10 53 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0403 90 0403 90 91 0403 90 93	Јогурт: Ароматизиран или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Во прав, гранули или други цврсти форми, со содржина на млечна маснотија по маса: Што не надминува 1,5%, Што надминува 1,5%, но не надминува 27%, Друго, со содржина на млечна маснотија по маса: Што не надминува 3%, Што надминува 3%, но не надминува 6%, Што надминува 6% Друго: Ароматизиран или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Друго, со содржина на млечна маснотија по маса: Што не надминува 3% Што надминува 3%, но не надминува 6%	92.500	92.500	92.500	92.500	кг	50
092063	1517 10	Маргарин, исклучувајќи течен маргарин:	112.500	112.500	112.500	112.500	кг	100
092048	1704 90	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао: Друго:	96.250	96.250	96.250	96.250	кг	50
092149	1806*	Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао:	287.500	287.500	287.500	287.500	кг	50
092064	1902 **	Тестенини, варени или неварени или полнети (со месо или други материни) или поинаку приготвени како што се шпагети, макарони, резанки, лазањи, љски, равиоли, канелони, кускус, приготвен или неприготвен:	53.750	53.750	53.750	53.750	кг	50
092250	1905	Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи, со додаток на какао или без додаток на какао; нафора, капсули за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи:	358.750	358.750	358.750	358.750	кг	50
092414	2102 10	Активен квасец	212.500	212.500	212.500	212.500	кг	100
092415	2102 30 00	Приготвени прашоци за печива	17.500	0	17.500	0	кг	100

092421	2103	Сосови и препарати на сосови, мешани мируиди и мешани мируидски средства, брашно и гриз од синап и приготвен синап (сенф):	25.000	25.000	25.000	25.000	кг	100/0***
092417	2104 10 00	Супи и чорби и препарати за тие производи	112.500	112.500	112.500	112.500	кг	50
092067	2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или на други средства за засладување или ароматизација, мраз и снег	262.500	262.500	262.500	262.500	л	50
092418	2202	Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана вода, со додаток на шеќер или други средства за засладување или ароматизација, и други безалкохолни пијалаци, освен сосови од овошје или зеленчук што се распоредуваат во тар. број 2009	417.500	417.500	417.500	417.500	л	50
092419	2402 20	Цигари што содржат тутун	25.000	25.000	25.000	25.000	1000п/ст	70

* Применива царина за надминати количини согласно Анекс II за тарифен број 1806 10 е 0%

** Применива царина за надминати количини согласно Анекс II за тарифен број 1902 20 10 е 0%, а за 1902 20 30 е МФН

*** Применива царина за надминати количини како што е наведено во Анекс II

**ЛИСТА
НА ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2020 ГОДИНА
(КОНЦЕСИЈА ВО РАМКИ НА КВОТИ)**

Број на квота	Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.01-31.03.2020 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2020 г.	Квота за период 01.07.-30.09.2020 г.	Квота за период 01.10-31.12.2020 г.	Единица мерка	Примениви царини во %
092173	2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или на други средства за засладување или ароматизација, мраз и снег	37.500	37.500	37.500	37.500	л	12
092174	2402 20	Цигари што содржат тутун	67.500	67.500	67.500	67.500	1000п/ст	27

**ЛИСТА
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2020 ГОДИНА
ПО СПОГОДБАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ВЗАЕМНИ ТРГОВСКИ ПОВЛАСТИЦИ ЗА НЕКОИ ВИНА**

Број на квота	Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.01-31.03.2020 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2020 г.	Квота за период 01.07.-30.09.2020 г.	Квота за период 01.10-31.12.2020 г.	Единица мерка	Примениви царини во %
092105	ex 2204 10 ex 2204 21	Квалитетни пенливи вина Вина од свежо грозје	397.500	397.500	397.500	397.500	л	100

**ЛИСТА
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА
КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2020 ГОДИНА**

Анекс А кон Протокол 1

Број на квота	Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.01-31.03.2020 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2020 г.	Квота за период 01.07.-30.09.2020 г.	Квота за период 01.10-31.12.2020 г.	Единица мерка	Царинска стапка
095201	0207	Месо и јастиви делови од живина од тарифен број 0105, свежи, разладени или замрзнати:	750.000	750.000	750.000	750.000	кг	0%
095002	0713 40 00 90	Сушен мешункаст зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен: Лека: Друга	125.000	125.000	125.000	125.000	кг	0%
095003	0802 22 00 00	Друго јачесто овошје во лушпа, свежо или сушено: Лешници (Coryles spp.): Лупени	62.500	62.500	62.500	62.500	кг	0%
095004	0805	Агруми, свежи или сушени:	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	кг	0%
095005	0806 20	Грозје: Сушено:	62.500	62.500	62.500	62.500	кг	0%
095206	1509 10 20 00 1509 10 80 00	Маслиново масло и негови фракции, пречистено или непречистено, но хемиски немодификувано: Од првото пресување: Extra virgin (ладно цедено) маслиново масло Друго	25.000	25.000	25.000	25.000	кг	0%
095007	2005 70 00 00	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар. број 2006: Маслинки:	175.000	175.000	175.000	175.000	кг/нет еда	0%
095501	2008	Овошје, јачесто овошје и други јастиви делови на растенија, поинаку приготвени или конзервирани со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување или алкохол на друго место неспоменати или опфатени:	50.000	50.000	50.000	50.000	кг	0%

на Република Северна Македонија

ЛИСТА
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД УКРАИНА
КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2020 ГОДИНА

(Анекс II на Протокол Б)

Број на квота	Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.01.-31.03.2020 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2020 г.	Квота за период 01.07.-30.09.2020 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2020 г.	Единица мерка
096069	0201 0202	Месо говедско, свежо или разладено: Месо говедско, замрзнато.	250.000	250.000	250.000	250.000	кг
096070	0203 21 0203 22 0203 29	Месо свинско замрзнато: Трупови и популки: Бутови, (шунки) плешки и парчиња од нив, со коски: Друго:	75.000	75.000	75.000	75.000	кг
096071	0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување:	100.000	100.000	100.000	100.000	кг
096172	1003 90 00 20	Јачмен добиточен	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	кг
096073	1701 12*	Шеќер од шеќерна репка	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	кг
096074	1704	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао:	25.000	25.000	25.000	25.000	кг
096075	1806	Чоколади и други прехранбени производи што содржат какао:	25.000	25.000	25.000	25.000	кг
096076	1905 31 1905 32	Слатки бисквити: Вафли и обланди:	12.500	12.500	12.500	12.500	кг
096277	2007	Џемови, овошни желеа, мармалади, овошни пиреа и овошни пасти добиени со варење, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување:	25.000	25.000	25.000	25.000	кг
096078	2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или други средства за засладување или амортизација, мраз и снег:	25.000	25.000	25.000	25.000	л

*Со Царинската тарифа од 2013 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Мешовитниот комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа

ЛИСТА
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУВААТ ОД НОРВЕШКА ВО 2020 ГОДИНА

Анекс 2

Број на квота	Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.01.-31.03.2020 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2020 г.	Квота за период 01.07.-30.09.2020 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2020 г.	Единица мерка	Царинска стапка
094032	0406	Сирење и урда:	12.500	12.500	12.500	12.500	кг	Слободно

ЛИСТА
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ДАДЕНИ ОД РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА ВО 2020 ГОДИНА

АНЕКС II

Број на квота	Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.01.-31.03.2020 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2020 г.	Квота за период 01.07.-30.09.2020 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2020 г.	Единица мерка	Преференцијална царинска стапка
091034	0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување:	12.500	12.500	12.500	12.500	кг	Слободно
091035	0406 90 13 00 0406 90 15 00 0406 90 17 00 0406 90 18 00 0406 90 25 00 ек 0406 90 69 00 ек 0406 90 79 00	Emmentaler Gruyère, Sbrinz Bergkäse, Appenzell Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or à Tête de Moine Tilsit Полутврдо и тврдо сирење од овчо или козјо млеко Paulin	12.500	12.500	12.500	12.500	кг	Слободно

Бр. 11-6308/1
13 декември 2019 година
Скопје

Министер за економија,
Крешник Бектеши, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

4197.

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 и член 68 став 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18) и точка 231 од Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/12, 50/13, 71/14, 223/15, 218/16, 221/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.181/19), гувернерката на Народната банка на Република Северна Македонија донесе

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ

1. Во Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/12, 109/12, 106/15, 18/16, 11/17 и 24/17), во точката 2 став 2, броевите: „9, 10,“ се бришат.

2. Во точката 36 потточка 36.3., бројот: „VIII.6.1“ се заменува со бројот: „VIII-а“.

3. Во точката 38 став 1, зборовите: „групи позиции“ се заменуваат со зборовите: „финансиски инструменти“.

4. Во точката 39 потточка 39.1., зборовите: „групите позиции“ се заменуваат со зборовите: „финансиските инструменти“.

Во потточката 39.2., бројот: „VIII.6.2“ се заменува со бројот: „VIII-б“.

5. Во точката 40 потточка 40.1., зборовите: „предметот на тргување“ се заменуваат со зборовите: „предметот на договорот“.

6. Во точката 41 потточка 41.1., зборовите: „предметот на тргување“ се заменуваат со зборовите: „предметот на договорот“.

7. Во точката 44, потточка 3) став 3, зборовите: „при што за овие позиции се“ се заменуваат со зборовите: „при што за овие позиции од портфолиото за тргување се“.

8. Во точката 56, во поднасловот „Активна пондерирана според други ризици“ во потточката 11), бројот: „11.5“ се заменува со бројот: „11.3“.

Потточките 11.2) и 11.3) се бришат, а потточките 11.4) и 11.5) стануваат потточки 11.2) и 11.3).

По потточката 11.5), којашто станува потточка 11.3) се додаваат две нови потточки: 12) и 13), коишто гласат:

„12) Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/испорака – се внесува износот од редот бр. I од табелата бр. 3 од образецот РИ.

13) Капитал потребен за покривање на ризикот од другата договорна страна – се внесува износот од редот бр. 5 од табелата бр. 1 од образецот РДДС.“

Потточките 12), 13) и 14) стануваат потточки 14), 15) и 16).

Во потточката 12) којашто станува потточка 14), броевите: „10 и 11“, се заменуваат со броевите: „10, 11, 12 и 13“.

Во потточката 13) којашто станува потточка 15), бројот: „12“ се заменува со бројот: „14“.

Во потточката V), бројот: „13“ се заменува со бројот: „15“.

Во потточката 14) којашто станува потточка 16), бројот: „12“ се заменува со бројот: „14“.

9. Образецот АК се заменува со нов образец којшто е составен дел на ова упатство.

10. Ова упатство стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

У бр. 16-38179/1

12 декември 2019 година

Скопје

Гувернер,

д-р **Анига Ангеловска-Бежоска**, с.р.

Банка/Штедилница _____

Образец АК

ИЗВЕШТАЈ
за стапката на адекватноста на капиталот
состојба на _____

во 000 денари

Ред. бр.	ОПИС	Износ
1	2	3
I	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД КРЕДИТНИОТ РИЗИК	
1	Актива пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап	
2	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	
II	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК	
3	Агрегатна девизна позиција	
4	Нето-позиција во злато	
5	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	
6	Актива пондерирана според валутниот ризик	
III	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК	
7	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	
8	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизираниот пристап	
9	Актива пондерирана според оперативниот ризик	
IV	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ	
10	Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките	
11	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (11.1+11.2+11.3)	0
11.1	Капитал потребен за покривање на позицискиот ризик (11.1.1+11.1.2+11.1.3+11.1.4)	0
11.1.1	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти	
11.1.2	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти	
11.1.3	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во сопственички инструменти	
11.1.4	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во сопственички инструменти	
11.2	Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	
11.3	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во опции	
12	Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/испорака	
13	Капитал потребен за покривање на ризикот од другата договорна страна	
14	Капитал потребен за покривање на другите ризици (10+11+12+13)	0
15	Актива пондерирана според други ризици	
V	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИТЕ	
16	Капитал потребен за покривање на ризиците	
VI	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	
VII	СТАПКА НА АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (VI/V)	0

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

4198.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 31 и член 32 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19 и 214/19), постапувајќи по Барањето за престанок на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија, УП1 бр. 07-16/11 од 4 декември 2019 година на Друштвото за внатрешна и надворешна трговија ПЕТРО М ДОО Илинден, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 23 декември 2019 година донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за внатрешна и надворешна трговија ПЕТРО М ДОО Илинден, издадена од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија со Одлука УП1 бр. 07-16/11 од 28 април 2011 година и изменета со Одлука УП1 бр. 07-16/11 од 16 февруари 2017 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 61/11 и 22/17) ПРЕСТАНУВА по барање на носителот.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 07-16/11
23 декември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

4199.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 31 и член 32 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19 и 214/19), постапувајќи по Барањето за престанок на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија, УП1 бр. 07-173/14 од 4 декември 2019 година на Друштвото за трговија, промет и услуги ЕЛПЕКОМ ДООЕЛ Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 23 декември 2019 година донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за трговија, промет и услуги ЕЛПЕКОМ ДООЕЛ Скопје, издадена од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија со Одлука УП1 бр. 07-173/14 од 24 октомври 2014 година и изменета со Одлука УП1 бр. 07-173/14 од 8 февруари 2017 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 157/14 и 15/17) ПРЕСТАНУВА по барање на носителот.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 07-173/14
23 декември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

4200.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19 и 214/19), постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), УП1 бр. 11-122/19 од 10 октомври 2019 година на Друштвото за производство, трговија и услуги ФЕНИКС ОИЛ ЕНЕРЏИ ДОО Неготино, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 19 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ - ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

1. Се издава лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V) на Друштвото за производство, трговија и услуги ФЕНИКС ОИЛ ЕНЕРЏИ ДОО Неготино.

2. Лиценца за вршење на енергетската дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V) е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Одлука.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 11-122/19
19 декември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА
НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ
ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАН-
СПОРТ - ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ
БС (Д-Е V)

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата

Друштво за производство, трговија и услуги ФЕ-НИКС ОИЛ ЕНЕРЏИ ДОО Неготино со седиште на ул. Индустриска бр. 1, Неготино, Република Северна Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V)

3. Датум на издавање на лиценцата: 19 декември 2019 година

4. Датум на важење на лиценцата: 31 декември 2028 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: НД-ТРГ-60-2019

6. Единствен матичен број: 7293011

7. Единствен даночен број: 4019018508505

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на дејноста трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца се смета купување од земјата и странство на Еуродизел БС (Д-Е V), заради натамошна продажба на трговци или потрошувачи во земјата и странство.

9. Капацитети со кои се врши енергетската дејност

Приемот и испораката на нафтениот дериват Еуродизел БС (Д-Е V), ќе се врши преку шест резервоарски капацитети, четири од по 52 m³ и два од по 51 m³, на локација Индустриска бр. 1, Неготино, на КП 9211 КО Неготино, сопственост на Љупчо Пецов од Неготино.

Носителот на лиценцата е должен во секое време да поседува или да има обезбедено право на користење на склад во кој се складира Еуродизел БС (Д-Е V), со капацитет определен со прописите со кои се уредува трговијата со нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.

Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена на расположливиот капацитет за складирање на нафтениот дериват, најдоцна во рок од 30 дена по настаната промена.

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), носителот на лиценцата може да ја врши на територијата на Република Северна Македонија и во странство.

11. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт,

- обезбеди нафтените деривати, биогоривата и горивата за транспорт со кои врши трговија да ги исполнуваат пропишаните норми за квалитет,

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа,

- ги почитува техничките правила, нормативи и стандарди за работа на енергетските објекти и опрема,

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци, и

- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон.

12. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,
- 2) годишна завршна сметка со сите прилози,
- 3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
 - заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
 - безбедност и здравје при работа,
 - кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
 - заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
 - извршување на мониторинг на работењето,
 - вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,
- 4) извршување на годишната програма за ремонти,
- 5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
- 6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

13. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанок, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

14. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

4201.

ИСПРАВКА

Во Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрали „МХЕЦ Одранска река со реф. бр. 105“ на Друштвото за производство на електрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово, издадена со Одлука УП1 бр. 12-105/19 од 15 октомври 2019 година, објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.216/19, се врши исправка на датумот на важење на лиценцата, при што во Прилог 1 точка 4 датумот “15 октомври 2054 година” се заменува со датумот “19 март 2035 година”.

УП1 бр. 12-105/19
23 декември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

4202.

ИСПРАВКА

Во Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрали „МХЕЦ Одранска река со реф. бр. 106“ на Друштвото за производство на електрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово, издадена со Одлука УП1 бр. 12-106/19 од 15 октомври 2019 година, објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.216/19, се врши исправка на датумот на важење на лиценцата, при што во Прилог 1 точка 4 датумот “15 октомври 2054 година” се заменува со датумот “19 март 2035 година”.

УП1 бр. 12-106/19
23 декември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

4203.

Врз основа на член 203 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.110/19) и согласно член 5 од Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/08 и 85/09), Министерството за внатрешни работи и Македонскиот полициски синдикат, склучија

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Во Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/15, 227/15, 177/16 и 197/16), во член 151 во ставот 1 по зборовите „Единица за брзо распоредување“, се додава записка и зборовите „Единица за интервентна полиција“.

Член 2

Во член 169 во ставот (1), точката 5 се менува и гласи:

„5. Единица за интервентна полиција 25%“.
Во точката 8 зборот „Одделение“ се заменува со зборот „Единица“.
Во точката 9, алинејата 4 се менува и гласи:
„-Директорот на Агенцијата за национална безбедност 45%.“

Точката 10 се менува и гласи:
„10. Единица за откривање и демонирање на експлозивни средства и направи“.

Член 3

Овој Колективен договор се регистрира во министерството надлежно за работите во областа на трудот, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Член 4

Овој Колективен договор влегува во сила со денот на склучувањето, а ќе се применува од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Македонски
полициски синдикат
Претседател,
д-р **Марјан Кицев, с.р.**
Бр. 03-1875/1
24 декември 2019 година
Скопје

Министерство
за внатрешни работи
Министер,
Оливер Спасовски, с.р.
Бр.13.1.1-106315/1
24 декември 2019 година
Скопје



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019269